

Службен гласник

на Општина Валандово

Вонреден број

31 Декември 2020 година, четврток



www.valandovo.gov.mk

РЕГИСТАР

за 2020 година

I. Градоначалник на Општина Валандово

Ред. бр.	Назив на актите	Страна	Бр.на Службен гласник	Датум на издавање
1.	Решение за избор на Директори на Фестивалот на новосоздадени македонски песни „ФОЛК-ФЕСТ“ Валандово	3	3	13.03.2020 г.
2.	Решение за разрешување на Директорот на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово	2	9	24.09.2020 г.
3.	Решение за именување вршител на должноста Директорот на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово	2	9	24.09.2020 г.

II. Совет на Општина Валандово

1. Одлуки

4.	Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на на државните службеници за 2020 година	2	1	30.01.2020 г.
5.	Одлука за сопствено учество во реализација на Проект „Регулација на суводолица покрај локален пат кој ги поврзува село Јосифово со село Горна Мала, општина Валандово“	3	1	30.01.2020 г.
6.	Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во објектот во с.Брајковци	3	1	30.01.2020 г.

7.	Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на Јавната Општинска Установа-Детска градинка „Калинка“ Валандово за 2020 година	4	1	30.01.2020 г.
8.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници во Јавната Општинска Установа-Детска градинка „Калинка“ Валандово за 2020 година	5	1	30.01.2020 г.
9.	Одлука за одобрување средства на Здруженија на граѓани за реализација на Програмски активности во 2020 година	1	2	12.02.2020 г.
10.	Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	7	3	13.03.2020 г.
11.	Одлука за отстапување на новоизградените канализациони системи во населените места Брајковци, Балинци и Марвинци на ЈП “Комунален сервис“ Валандово	7	3	13.03.2020 г.
12.	Одлука за отстапување на движни ствари на ЈП „Коминален сервис“ Валандово	8	3	13.03.2020 г.
13.	Одлука за утврдување на места на кои без надоместок е дозволено да се истакнуваат изборни плакати	9	3	13.03.2020 г.
14.	Одлука за усвојување на физибилити студијата за примена на мерки за енергетска ефикасност во системот за јавно осветлување во Општина Валандово	9	3	13.03.2020 г.
15.	Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното осветлување во Општина Валандово преку воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКО Модел	10	3	13.03.2020 г.
16.	Одлука за усвојување на референтна годишна потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување и референтни услови за експлоатација во Општина Валандово	11	3	13.03.2020 г.
17.	Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Пирава	11	3	13.03.2020 г.
18.	Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти во КО Казандол	12	3	13.03.2020 г.
19.	Одлука за отстапување на трајно користење на движни ствари на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово, ООУ „Ј.Б.Тито“ Валандово и ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово	13	3	13.03.2020 г.
20.	Одлука за прифаќање и одржување на опрема во рамки на проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со посебни потреби во Југоисточниот плански регион“	14	3	13.03.2020 г.
21.	Одлука за ослободување од плаќање на комунална такса за користење на простор пред деловните простории за вршење на угостителска дејност на подрачјето на Општина Валандово за време на вонредна состојба	2	4	30.04.2020 г.
22.	Одлука за ослободување од плаќање на месечен надоместок за користење на недвижна ствар „Полигон за обука на возачи“ на КП 562, 891 и 892 КО Рабово, Општина Валандово за време	3	4	30.04.2020 г.

	на вонредна состојба			
23.	Одлука за одобрување исплата на средства за пријавена а неисплатена штета од временски неприлики-град	4	4	30.04.2020 г.
24.	Одлука за одобрување парична помош на Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица за санирање на штети од пожар	4	4	30.04.2020 г.
25.	Одлука за изработка на идејно решение за реконструкција и автентична реставрација на централното градско подрачје, старата Валандовска чаршија и зградите за колективно домување во Валандово	5	4	30.04.2020 г.
26.	Одлука за поведување на постапка за давање во закуп на недвижна ствар шанк со летна тераса и подрумски простор во населеното место Удово на КП 3695 КО Градец со спроведување на постапка за јавно надавање	6	4	30.04.2020 г.
27.	Одлука за одложување на „Фолк – Фест Валандово 2020“	6	4	30.04.2020 г.
28.	Одлука за отстапување на правото на управување со гробиштата во населеното место Пирава на ЈП „Комунален сервис“ Валандово	2	5	27.05.2020 г.
29.	Одлука за отстапување на правото на управување со гробиштата во населеното место Удово на ЈП „Комунален сервис“ Валандово	2	5	27.05.2020 г.
30.	Одлука за продажба на движна ствар сопственост на Општина Валандово	3	5	27.05.2020 г.
31.	Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	1	6	22.06.2020 г.
32.	Одлука за поставување на урбана опрема во градот Валандово за 2020 година	47	6	22.06.2020 г.
33.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	2	7	17.08.2020 г.
34.	Одлука за сопствено учество на Општина Валандово во реализација на Проект на УСАИД за меѓуетничка интеграција на младите во образованието (МИМО)	2	7	17.08.2020 г.
35.	Одлука за одобрување средства на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за санирање на оштетувања на кровот на Фестивалската сала „Јанко Узунов“	3	7	17.08.2020 г.
36.	Одлука за прифаќање иницијатива за воспоставување меѓуопштинска соработка за решавање на проблемот со бездомните животни	3	7	17.08.2020 г.
37.	Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар на Ловно Друштво ОРЕЛ Валандово	4	7	17.08.2020 г.
38.	Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2020/2021 година	2	8	31.08.2020 г.
39.	Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за учебната 2020/2021 година	2	8	31.08.2020 г.
40.	Одлука за неодржување на „Фолк-Фест Валандово 2020	2	8	31.08.2020 г.
4.1	Одлука за поднесување барање до Министерството за образование и наука за добивање согласност за одржување на настава со физичко присуство во училница во Основните и Средното училиште во Општина Валандово, на кои основач е општината	3	8	31.08.2020 г.
42.	Одлука за донесување на Годишна Програма за работа на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2020/2021 година	3	9	24.09.2020 г.
43.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	3	9	24.09.2020 г.

44.	Одлука за домашно долгорочно задолжување на Општина Валандово во рамки на вториот Проект за подобрување на општинските услуги МСИП 03/2020	4	9	24.09.2020 г.
45.	Одлука за неодржување на традиционалната културна манифестација „Валандовска ракијада“ 2020 година	4	9	24.09.2020 г.
46.	Одлука за дополнување на Деловникот на Советот на Општина Валандово	2	10	02.11.2020 г.
47.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	2	10	02.11.2020 г.
48.	Одлука за определување на широчината на заштитен крајбрежен појас на водотекот „K1“, „K2“ во опфатот на грдот Валандово	3	10	02.11.2020 г.
49.	Одлука за определување на широчината на заштитен крајбрежен појас на водотекот „K1“, „K2“ и „K3“ во опфатот на село Пирава	4	10	02.11.2020 г.
50.	Одлука за определување на широчината на заштитен крајбрежен појас на водотекот „K1“ во опфатот на село Брајковци	5	10	02.11.2020 г.
51.	Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на ФК „Младост“ Удово	5	10	02.11.2020 г.
52.	Одлука за одобрување средства за финансиска поддршка на проект на модниот креатор Митко Занов од Валандово	6	10	02.11.2020 г.
53.	Одлука за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината	6	10	02.11.2020 г.
54.	Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	2	11	01.12.2020 г.
55.	Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Општина Валандово за 2020 година	2	11	01.12.2020 г.
56.	Одлука за одобрување средства за реализација на програмски активности на Ракометен клуб „Младост“ – Богданци	3	11	01.12.2020 г.
57.	Одлука за основање заедничко јавно претпријатие за заловување и третман на бездомни кучиња	3	11	01.12.2020 г.
58.	Одлука задавање согласност на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за организирање на работата со помал број на деца од законски утврдениот број	5	11	01.12.2020 г.
59.	Одлука за одобрување финансиска помош на Ѓорги Џонов од с.Пирава, Валандово за покривање на трошоци за лекување во Турција	6	11	01.12.2020 г.
60.	Одлука за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2021 година	47	12	31.12.2020 г.
61.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2021 година	50	12	31.12.2020 г.
62.	Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2021 година	50	12	31.12.2020 г.
63.	Одлука за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на туристичка патека од манастирот Св.Ѓорги до Исар Кулата во Општина Валандово	51	12	31.12.2020 г.
64.	Одлука за одобрување средства за набавка на реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово	51	12	31.12.2020 г.
65.	Одлука за определување на широчината на заштитен крајбрежен појас на водотекот „K1“, „K2“ „K3“ и „K4“ во опфатот на село Грчиште	52	12	31.12.2020 г.

2. Решенија

66.	Решение за разрешување и за именување на член на Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово	9	1	30.01.2020 г.
-----	--	---	---	---------------

67.	Решение за разрешување и за именување на член на Органот за надзор за вршење на внатрешна контрола на работењето на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово	9	1	30.01.2020 г.
68.	Решение за именување на двајца членови во заедничката комисија за подготовка на предлогот на актот за воспоставување на меѓуопштинската соработка и предлозите на актите со кои се основаат или формираат облици преку кои ќе се остварува меѓуопштинската соработка за решавање на проблемот со бездомните животни	4	7	17.08.2020 г.

3. Заклучоци

69.	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2019 година до 31.12.2019 година	5	1	30.01.2020 г.
70.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на ЈОУДГ Калинка Валандово	6	1	30.01.2020 г.
71.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово	6	1	30.01.2020 г.
72.	Заклучок за усвојување на Извештајот за реализираната годишна програма за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2019 година	6	1	30.01.2020 г.
73.	Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Јавната Општинска Установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за 2020 година	7	1	30.01.2020 г.
74.	Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица Валандово во 2019 година	7	1	30.01.2020 г.
75.	Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово во 2020 година	8	1	30.01.2020 г.
76.	Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедност на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за второто полугодие од 2019 година	8	1	30.01.2020 г.
77.	Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај на Општина Валандово за 2019 година	15	3	13.03.2020 г.
78.	Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година	15	3	13.03.2020 г.
79.	Заклучок за давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2020 година	16	3	13.03.2020 г.
80.	Заклучок за давање согласност на Финансискиот извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2019 година	16	3	13.03.2020 г.
81.	Заклучок за усвојување на Завршните сметки на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2019 година	17	3	13.03.2020 г.
82.	Заклучок за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2019 година	17	3	13.03.2020 г.
83.	Заклучок за усвојување на Завршните сметки на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2019 година	17	3	13.03.2020 г.
84.	Заклучок за усвојување на Завршните сметки на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2019 година	18	3	13.03.2020 г.
85.	Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните	7	4	30.04.2020 г.

	патишта и улици во Општина Валандово за 2019 година			
86.	Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување на јавното осветлување во Општина Валандово за 2019 година	7	4	30.04.2020 г.
87.	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2020 година до 31.03.2020 година	8	4	30.04.2020 г.
88.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во населените места Брајковци, Балинци и Марвинци	8	4	30.04.2020 г.
89.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за донесување на ценовник на услуги поврзани со приклучок во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во населените места Брајковци, Балинци и Марвинци	9	4	30.04.2020 г.
90.	Заклучок за усвојување на Информацијата за состојбата со дивите депонии во Општина Валандово	4	5	27.05.2020 г.
91.	Заклучок за усвојување на Информацијата за остварување на правото на социјална помош на граѓаните на Општина Валандово	47	6	22.06.2020 г.
92.	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година	5	7	17.08.2020 г.
93.	Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на југоисточниот плански регион за 2019 година	5	7	17.08.2020 г.
94.	Заклучок за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на подрачјето на Општина Валандово за првото полугодие од 2020 година	5	7	17.08.2020 г.
95.	Заклучоци за усвојување на Елаборат за проценета штета од елементарна непогода град што зафати дел од подрачјето на Општина Валандово на ден 05.07.2020 година	6	7	17.08.2020 г.
96.	Заклучок за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово за давање на користење канцеларија на Младински сојуз	6	7	17.08.2020 г.
97.	Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово во учебната 2020/2021 година	3	8	31.08.2020 г.
98.	Заклучок за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 до 30.06.2020 година	4	8	31.08.2020 г.
99.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за 2021 година	4	8	31.08.2020 г.
100.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за 2021 година	4	8	31.08.2020 г.
101.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово за 2021 година	5	8	31.08.2020 г.
102.	Заклучок за давање согласност на Годишниот	5	8	31.08.2020 г.

	план за вработување на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2021 година			
103.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година	5	8	31.08.2020 г.
104.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување на Општина Валандово за 2021 година	6	8	31.08.2020 г.
105.	Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на СОУ „Гоце Делчев“ Валандово за учебната 2019/2020 година	4	9	24.09.2020 г.
106.	Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2019/2020 година	5	9	24.09.2020 г.
107.	Заклучок за усвојување на Годишниот Извештај за работата на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2019/2020 година	5	9	24.09.2020 г.
108.	Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Калинка“ - Валандово за 2020-2021 година	6	9	24.09.2020 г.
109.	Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување ЈОУ Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово во 2021 година	6	9	24.09.2020 г.
110.	Заклучок за усвојување на Елаборатот за проценета штета од елементарна непогода луња и град што зафати дел од подрачјето на Општина Валандово на ден 25 јули 2020 година согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Калинка Валандово за 2021 година	6	9	24.09.2020 г.
111.	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за извештајниот период (кумулативно) за квартал 01.01.2020 година до 30.09.2020 година	7	10	02.11.2020 г.
112.	Заклучок за одобрување на Планот на програми за развој	7	10	02.11.2020 г.
113.	Заклучок за давање согласност на Развојниот план на ЈОУДГ „Калинка“- Валандово за периодот 2020 – 2023 година	6	11	01.12.2020 г.
114.	Заклучок за давање согласност на Финансискиот извештај за работењето на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 година	7	11	01.12.2020 г.
115.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на надоместок за приклучување на корисник во канализациониот систем за одведување на урбани отпадни води во град Валандово	7	11	01.12.2020 г.
116.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместок за одржување на гробишта (гробарина) за населено место Удово	7	11	01.12.2020 г.
117.	Заклучок за давање согласност на Програмата за работа и развој на Јавното претпријатие „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година	53	12	31.12.2020 г.
118.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „Комунален сервис“ Валандово	53	12	31.12.2020 г.
119.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година	54	12	31.12.2020 г.
120.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за усвојување на тарифа за снабдување со води за пиење или водоснабдување на на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за 2021 година	54	12	31.12.2020 г.

121.	Заклучок за усвојување на финансискиот план на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово за 2021 година	55	12	31.12.2020 г.
122.	Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Територијалната противпожарна единица Валандово во 2021 година	55	12	31.12.2020 г.

4. Програми

123.	Програма за јавна чистота во Општина Валандово за 2020 година	10	1	30.01.2020 г.
124.	Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Валандово во 2020 година	18	3	13.03.2020 г.
125.	Програма за дополнување на Програмата за урбанистичко планирање во Општина Валандово во 2020 година	21	3	13.03.2020 г.
126.	Годишна Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2020 година спроведување	9	4	30.04.2020 г.
127.	Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2020 година	10	4	30.04.2020 г.
128.	Програма за изменување и дополнување Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово во 2020 година	13	4	30.04.2020 г.
129.	Програма за изменување и дополнување Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово во 2020 година	4	5	27.05.2020 г.
130.	Програма за изменување и дополнување на Годишната Програма за изградба, одржување, реконструкција и заштита на локалните патишта и улици во Општина Валандово во 2020 година	48	6	22.06.2020 г.
131.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово во 2020 година	7	9	24.09.2020 г.
132.	Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Валандово за 2020 година	8	10	02.11.2020 г.
133.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2020 година	11	10	02.11.2020 г.
134.	Програма за изменување и дополнување на урбанистички план за село Јосифово	12	10	02.11.2020 г.
135.	Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2021 година	55	12	31.12.2020 г.
136.	Програма за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2021 година	59	12	31.12.2020 г.
137.	Програма за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2021 година	59	12	31.12.2020 г.
138.	Програма за одржување на јавната чистота во Општина Валандово за 2021 година	60	12	31.12.2020 г.
139.	Програма за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Валандово за 2021 година	61	12	31.12.2020 г.
140.	Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2021 година	63	12	31.12.2020 г.

5. Други акти

141.	Завршна сметка на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година	3	3	13.03.2020 г.
142.	Буџет на Општина Валандово за 2021 година	2	12	31.12.2020 г.
143.	Буџетски календар за 2021 година	50	12	31.12.2020 г.